

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О
за изменување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13 и 144/13), прилогот бр. 4 се заменува со нов прилог бр. 4 „ШИФРИ НА ОСНОВИ ЗА НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА“, којшто е составен дел на ова упатство.

2. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

У бр. 40570
27 декември 2013 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов, с.р.

ШИФРИ НА ОСНОВИ ЗА НАПЛАТА И ПЛАЌАЊА

ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕРЕЗИДЕНТИ		
А. ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ		
СТОКИ		
Шифри	Наплата	Плаќања
112	Извоз на стоки: наплата за извоз на стока. <i>За наплата на извоз на стока за кој е склучен писмен договор за кредит со рок на наплата подолг од една година (предмет на поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи) види Капитални трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп. За продадената стока во рамките на работите на посредување види Други деловни услуги.</i>	Увоз на стоки: плаќања за увоз на стока. <i>За плаќање на увоз на стока за кој е склучен писмен договор за кредит со рок на плаќање подолг од една година (предмет на поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи) види Капитални трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп. За купената стока во рамките на работите на посредување види Други деловни услуги.</i>
540	Аванси при извоз на стоки: однапред наплатен извоз на стока. <i>За однапред наплатен извоз на стока којшто ќе се изврши во рок подолг од една година и за кој е склучен писмен договор за кредит (предмет на поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи) види Капитални трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.</i>	Аванси за увоз на стоки: однапред платен увоз на стока. <i>За однапред платен увоз на стока којшто ќе се изврши во рок подолг од една година и за кој е склучен писмен договор за кредит (предмет на поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи) види Капитални трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.</i>
120	Извоз на стоки без царинска декларација: наплата за извоз на стоки за кои при извозот не е изготвена царинска декларација, независно од тоа дали наплатата е извршена пред или по набавката на стоките (книги, стручна литература и друго).	Увоз на стоки без царинска декларација: плаќање за увоз на стоки за кои при увозот не е изготвена царинска декларација, независно од тоа дали плаќањето е извршено пред или по набавката на стоките (книги, стручна литература и друго).
130	Одобрување: разлика помеѓу наплатата и фактурната вредност на извезената стока врз основа на одобрение/задолжение од нерезидент/резидент - поголема наплата.	Одобрување: разлика помеѓу плаќањето и фактурната вредност на увезената стока врз основа на одобрение/задолжение од нерезидент/резидент - помало плаќање.
131	Задолжување: разлика помеѓу наплатата и фактурната вредност на извезената стока врз основа на задолжение/одобрение од нерезидент/резидент - помала наплата.	Задолжување: разлика помеѓу плаќањето и фактурната вредност на увезената стока врз основа на задолжение/одобрение од нерезидент/резидент - поголемо плаќање.

Работи на посредување во трговија со стоки		
640	Работи на посредување со стоки: наплата во рамките на работите на посредување. Посредувањето е определено како купување на стока, којашто домашниот посредник ја купува од нерезидент и повторно ја продава на нерезидент. <i>За провизија во рамките на работите на посредување види Посредничка провизија при работи на посредување - стоки.</i>	Работи на посредување со стоки: плаќање во рамките на работите на посредување со стоки. Посредувањето е определено како купување на стока, којашто домашниот посредник ја купува од нерезидент и повторно ја продава на нерезидент.
290	Посредничка провизија при работи на посредување - стоки	
УСЛУГИ		
Облагородување и поправки		
264	Услуги за облагородување стоки: индустриска доработка, преработка и обработка на стоки.	Услуги за облагородување стоки: индустриска доработка, преработка и обработка на стоки.
267	Услуги за поправка: сите услуги за поправка и сервисирање извршени во земјата со ЕЦД. <i>Исклучок: 1. поправките коишто ги извршуваат градежни и монтажни претпријатија - види Инвестициони работи - изградба и монтажа; 2. поправката на компјутерската опрема - види Компјутерски и информативни услуги; 3. одржување опрема на аеродроми - види Воздушен сообраќај останато.</i>	Услуги за поправка: сите услуги за поправка и сервисирање извршени во странство со ЕЦД.. <i>Исклучок: 1. поправките коишто ги извршуваат градежни и монтажни претпријатија - види Инвестициони работи - изградба и монтажа, 2. поправката на компјутерската опрема - види Компјутерски и информативни услуги; 3. одржување опрема на аеродроми - види Воздушен сообраќај останато.</i>
ТРАНСПОРТ*		
Воен сообраќај		
200	- Превоз на стоки	- Превоз на стоки
201	- Превоз на патници	- Превоз на патници
202	- Закуп со посада	- Закуп со посада
203	- Останато	- Останато
Воздушен сообраќај		
210	- Превоз на стоки	- Превоз на стоки
211	- Превоз на патници	- Превоз на патници
212	- Закуп со посада	- Закуп со посада
213	- Останато	- Останато
Железнички сообраќај		
205	- Превоз на стоки	- Превоз на стоки
206	- Превоз на патници	- Превоз на патници
207	- Закуп со посада	- Закуп со посада
208	- Останато	- Останато

Патен сообраќај

215	- Превоз на стоки	- Превоз на стоки
216	- Превоз на патници	- Превоз на патници
217	- Закуп со посада	- Закуп со посада
218	- Останато	- Останато
	*Превоз на патници: превоз на нерезиденти во меѓународен промет со домашни транспортни средства, вклучително и другите трошоци коишто настануваат при превоз на патници на пр. трошоците за вишок на багаж, храна и пијалоци на превозните средства. <i>За превоз на нерезиденти со домашни превозни средства во Република Македонија види - Патување.</i>	*Превоз на патници: превоз на резиденти во домашниот и меѓународниот промет со странски транспортни средства, вклучително и другите трошоци коишто настануваат при превоз на патници на пр. трошоците за вишок на багаж, храна и пијалоци на превозните средства.
	*Превоз на стоки: превоз на стоки и трошоци за утовар и истовар ако во договорот помеѓу сопственикот на стоката и превозникот е договорено овие услуги да ги изврши превозникот.	*Превоз на стоки: превоз на стоки и трошоци за утовар и истовар, ако во договорот помеѓу сопственикот на стоката и превозникот е договорено овие услуги да ги изврши превозникот.
	*Закуп со посада: вклучен закуп на возила со посада за одреден период. <i>За финансиски закуп на возила види - Капитални трансакции - Останати вложувања.</i>	*Закуп со посада: вклучен закуп на возила со посада за одреден период. <i>За финансиски закуп на возила види - Капитални трансакции - Останати вложувања.</i>
	*Останато: сите видови услуги на аеродроми и други терминални линии: карго, утовар, истовар, чување и складирање, паркирање, одржување и чистење на транспортната опрема, влечење возила, со вклучени провизии и маржи на агентите за извршените услуги за превоз на стоки и патници. <i>За останато складирање стока види Други деловно-технички услуги.</i>	*Останато: сите видови услуги на аеродроми и други терминални линии: карго, утовар, истовар, чување и складирање, паркирање, одржување и чистење на транспортната опрема, влечење возила, со вклучени провизии и маржи на агентите за извршените услуги за превоз на стоки и патници. <i>За останато складирање стока види Други деловно-технички услуги.</i>

Останат транспорт

219	Транспорт на нафта и гас по цевовод.	Транспорт на нафта и гас по цевовод.
289	Услуги за транзит на електрична енергија.	Услуги за транзит на електрична енергија.
260	Шпедитерски услуги.	Шпедитерски услуги.
276	Други услуги поврзани со транспорт: патарини, транзитни такси, такси за прелет.	Други услуги поврзани со транспорт: експлоатациони трошоци, патарини, транзитни такси, такси за прелет.

ПАТУВАЊЕ

220	Откуп на странски ефективни пари и чекови од нерезиденти коишто престојуваат во Република Македонија; продадени бонови за патарина и гориво; <i>За откуп на странски ефективни пари и чекови од резиденти види Трансакции помеѓу резиденти и неутрални трансакции.</i>	Ретрансфер: продадени странски ефективни пари и чекови на нерезиденти коишто престојуваат во Република Македонија; <i>За продажба на странски ефективни пари и чекови на резиденти види Трансакции помеѓу резиденти и неутрални трансакции.</i>
221		Плаќање во странство за продадени чекови на странски издавачи.
225		Службени патувања во странство: подигнати странски ефективни пари и чекови за плаќање трошоци во деловни цели; како и плаќања во странство со деловни парични картички. <i>За експлоатациските трошоци види Останат транспорт.</i>
226	Туризам: дознаки во корист на туристички организации, туристички агенции, хотели, други сместувачки и угостителски објекти.	Туризам: дознаки во корист на странски туристички организации, туристички агенции, хотели, други сместувачки и угостителски објекти.
222	Играчница: положени странски ефективни пари и чекови од игри на среќа.	Играчници: подигнати странски ефективни пари за потребите на приредувачот на игри на среќа.
227	Останато: продажба на стоки и услуги на туристи кои престојуваат во Република Македонија наплатени со чекови, парични картички, како и подигната ефектива во денари од сметките на нерезидентите во денари (сметка 808); ловни и риболовни дозволи.	Останато: купување странска стока и плаќање услуги од страна на резиденти со патнички чекови и парични картички при патување во странство.
228	Здравствени услуги: лекување на нерезиденти во домашни здравствени установи и трошоци за болничко сместување.	Здравствени услуги: лекување на резиденти во странски здравствени установи и трошоци за болничко сместување.
229	Школување: целокупните трошоци за школување, стипендии и школарини, трошоци за специјализација на нерезиденти во Република Македонија.	Школување: целокупните трошоци за школување, стипендии и школарини, трошоци за специјализација на резиденти во странство.

КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

230	Телекомуникации: пренос на звук, пренос на информации по телефон или телекс, телеграми, кабелски или сателитски пренос, вклучително и претплатите за гледање сателитска програма, закуп на сателити, електронска пошта.	Телекомуникации: пренос на звук, пренос на информации по телефон или телекс, телеграми, кабелски или сателитски пренос, вклучително и претплатите за гледање сателитска програма, закуп на сателити, електронска пошта.
231	Поштенски услуги: достава на пошта, курирски услуги.	Поштенски услуги: достава на пошта, курирски услуги.

ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ, ИЗГРАДБА И МОНТАЖА

233	Изведување на инвестициони работи во земјата: наплати од странство врз основа на изведување инвестициони работи во земјата коишто ги изведуваат нерезиденти.	
234	Услуги за изградба и монтажа: вклучувајќи ги и извезените стоки, коишто согласно со договорот во ЕЦД се декларирани како извоз врз основа на инвестициони работи во странство, ако работите се пократки од една година.	Услуги за изградба и монтажа: вклучувајќи ги и увезените стоки, коишто согласно со договорот во ЕЦД се декларирани како увоз врз основа на инвестициони работи во земјата, ако работите се пократки од една година.
235		Инвестициони работи во странство: плаќања кон странство врз основа на изведување на инвестициони работи коишто имаат долгорочно значење.
236	Аванси врз основа на изведување инвестициони работи во странство ако инвестиционите работи се од долгорочно значење: аванси односно приливи врз основа на привремени ситуации и пресметки. <i>За наплата на добивка од извршени инвестициони работи види Доход од капитал.</i>	Изведување на инвестициони работи во земјата: плаќања кон странство врз основа на изведување на инвестициони работи коишто ги изведуваат нерезиденти, вклучувајќи ги и авансите плаќања.

ОСИГУРУВАЊЕ

238	Осигурување - премија.	Осигурување - премија.
239	Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај странски осигурувач и корисник е резидент.	Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај домашен осигурувач и корисник е нерезидент.
240	Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај странски осигурувач е нерезидент, а корисникот е резидент.	Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај домашен осигурувач е резидент, а корисникот е нерезидент.
241	Осигурување - провизија.	Осигурување - провизија.
242	Реосигурување - премија.	Реосигурување - премија.
243	Реосигурување - надомест на штета.	Реосигурување - надомест на штета.
244	Реосигурување - провизија.	Реосигурување - провизија.

ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

245	Провизии и трошоци во банкарско работење: посредување при вршење на платниот промет со странство и кредитно посредување, вклучително и трошоци за гаранции.	Провизии и трошоци во банкарско работење: посредување при вршење на платниот промет со странство и кредитно посредување, вклучително и трошоци за гаранции.
246	Провизии за друго финансиско посредување: посредување при издавање, воведување и тргување со хартии од вредност, водење старателски сметки, како и други помошни работи поврзани со финансиското посредување.	Провизии за друго финансиско посредување: посредување при издавање, воведување и тргување со хартии од вредност, како и други помошни работи поврзани со финансиското посредување.

КОМПЈУТЕРСКИ И ИНФОРМАЦИСКИ УСЛУГИ

250	Компјутерски услуги: обработка на податоци, изработка на компјутерски програми, преземање апликативни решенија - софтвер од интернет, советувања од областа на компјутеризацијата, поправка и одржување на компјутерската опрема, како и наплата на надоместок за употреба и продажба на права на интелектуална сопственост од компјутерски услуги.	Компјутерски услуги: обработка на податоци, изработка на компјутерски програми, преземање апликативни решенија - софтвер од интернет, советувања од областа на компјутеризацијата, поправка и одржување на компјутерската опрема, како и плаќање надоместок за употреба и купување права на интелектуална сопственост од компјутерски услуги.
251	Услуги на новински агенции: провизии за вести, фотографии, статии.	Услуги на новински агенции: провизии за вести, фотографии, статии.
252	Останати информациски услуги: услуги поврзани со бази на податоци, како складирање и објавување податоци; портали за интернет-пребарување; поединечна претплата на весници и списанија (било преку е-пошта, електронски пренос или на друг начин).	Останати информациски услуги: услуги поврзани со бази на податоци, како складирање и објавување податоци; портали за интернет-пребарување; поединечна претплата на весници и списанија (било преку е-пошта, електронски пренос или на друг начин).

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

255	Лиценци, патенти, трговски марки, франшиза и други авторски права: наплата на надоместок: за употреба на франшизи, трговски марки и патенти; и за репродукција и/или дистрибуција на правата на интелектуална сопственост. <i>За продажба на франшиза и трговски марки види Капитални трансакции - стекнување непроизводни, нефинансиски средства.</i>	Лиценци, патенти, трговски марки, франшиза и други авторски права: плаќање на надоместок: за употреба на франшизи, трговски марки и патенти; и за репродукција и/или дистрибуција на правата на интелектуална сопственост. <i>За купување франшиза и трговски марки види Капитални трансакции - стекнување непроизводни, нефинансиски средства.</i>
------------	---	--

ДРУГИ ДЕЛОВНИ УСЛУГИ**Посредување и други услуги поврзани со трговија**

641	Работи на посредување со услуги: наплата во рамките на работите на посредување со услуги. Посредувањето со услуги е определено како услуга којашто домашниот посредник ја обезбедува од нерезидент и ја дава (обезбедува) на друг нерезидент. <i>За провизија во рамките на работите на посредување со услуги види Посредничка провизија при работи на посредување - услуги.</i>	Работи на посредување со услуги: плаќање во рамките на работите на посредување со услуги. Посредувањето со услуги е определено како услуга којашто домашниот посредник ја обезбедува од нерезидент и ја дава (обезбедува) на друг нерезидент.
291	Посредничка провизија при работи на посредување - услуги.	
263	Останати услуги поврзани со трговија: провизии за посредници и застапници во трговската размена на стоки и услуги со нерезиденти.	Останати услуги поврзани со трговија: провизии за посредници и застапници во трговската размена на стоки и услуги со нерезиденти.

Оперативен лизинг

265	Оперативен лизинг на опрема: сите видови оперативен лизинг на опрема (машини, компјутери и друга опрема); оперативен лизинг на транспортни средства без посада. <i>За финансиски лизинг види Капитални трансакции - Останати вложувања.</i>	Оперативен лизинг на опрема: сите видови оперативен лизинг на опрема (машини, компјутери и друга опрема); оперативен лизинг на транспортни средства без посада. <i>За финансиски лизинг види Капитални трансакции - Останати вложувања.</i>
------------	--	--

Други деловни, професионални и технички услуги

266	Истражување и развој: научни истражувања, лабораториски и други услуги, проекти и елаборати; наплата на надоместок од продажба на права на интелектуална сопственост.	Истражување и развој: научни истражувања, лабораториски и други услуги, проекти и елаборати; плаќање надоместок од купување права на интелектуална сопственост.
269	Правни услуги: правни услуги и котизации за семинари.	Правни услуги: правни услуги и котизации за семинари.
253	Сметководствени услуги: сметководствени услуги, ревизии, консултантски услуги и котизации за семинари.	Сметководствени услуги: сметководствени услуги, ревизии, консултантски услуги и котизации за семинари.
254	Деловно-раководни услуги: деловно-раководни услуги, ревизии, услуги поврзани со односи со јавноста, консултантски услуги, котизации за деловни семинари.	Деловно-раководни услуги: деловно-раководни услуги, ревизии, услуги поврзани со односи со јавноста, консултантски услуги, котизации за деловни семинари.
262	Пропаганда и истражување на пазарот: анкетирање на јавното мислење, огласување во медиуми, саемски приредби, промоција на производи во странство, трошоци за учество на тендер.	Пропаганда и истражување на пазарот: анкетирање на јавното мислење, огласување во медиуми, саемски приредби, промоција на производи во странство, трошоци за учество на тендер.
273	Архитектонски услуги.	Архитектонски услуги.
256	Инженерски услуги.	Инженерски услуги.
257	Научни и други технички услуги: спроведување прашалници и анкети, картографија, тестирање производи и сертифицирање.	Научни и други технички услуги: спроведување прашалници и анкети, картографија, тестирање производи и сертифицирање.
274	Земјоделски и рударски услуги, третман на отпад и заштита на средината.	Земјоделски и рударски услуги, третман на отпад и заштита на средината.
277	Складирање во магацински простории. <i>За складирање на аеродроми и други терминални линии види Транспорт - останато.</i>	Складирање во магацински простории. <i>За складирање на аеродроми и други терминални линии види Транспорт - останато.</i>
261	Квалитативен и квантитативен прием на стоки: контрола на квалитетот и квантитетот при прием на стока, техничко тестирање стока, анализа и издавање сертификат.	Квалитативен и квантитативен прием на стоки: контрола на квалитетот и квантитетот при прием на стока, техничко тестирање стока, анализа и издавање сертификат.
275	Наплата на наемнина за закуп на простории.	Плаќање на наемнина за закуп на простории.

278	Други услуги: превод и толкување, фотографски услуги, услуги за чистење, комунални услуги и сл.	Други услуги: превод и толкување, фотографски услуги, услуги за чистење, комунални услуги и сл.
279	Намалување на побарување од нерезидент по дадени услуги (дисконт).	Намалување на обврска кон нерезидент по примени услуги (дисконт).
ЛИЧНИ, КУЛТУРНИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ		
271	Аудиовизуелни услуги: наплата на надоместок за употреба и продажба на права на интелектуална сопственост од филмска и видеодејност, радио и телевизија; преземање аудио и видеозаписи од интернет.	Аудиовизуелни услуги: плаќање надоместок за употреба и купување права на интелектуална сопственост од филмска и видеодејност, радио и телевизија; преземање аудио и видеозаписи од интернет.
270	Култура, спорт и рекреација: услуги на музеи, книжарници, оркестри, други културни и спортски дејности; котизации и чланарини за културни и спортски организации.	Култура, спорт и рекреација: услуги на музеи, книжарници, оркестри, други културни и спортски дејности; котизации и чланарини за културни и спортски организации.
272	Хонорари на лекари, предавачи за извршените услуги.	Хонорари на лекари, предавачи за извршените услуги.
ВЛАДИНИ УСЛУГИ		
280	Странски амбасади, конзулати, воени и одбранбени организации, мировни сили: стоки и услуги набавени за потребите на овие институции во Република Македонија; лични трошоци на дипломатите и конзуларниот персонал и членовите на нивните семејства во Република Македонија.	Амбасади, конзулати, воени и одбранбени организации, мировни сили на Република Македонија: стоки и услуги набавени за потребите на овие институции во странство; лични трошоци на дипломатите, конзуларниот персонал и членовите на нивните семејства во странство. Платени конзуларни такси (визи и други трошоци) на странски амбасади и конзулати.
281	Приходи на домашни амбасади и конзулати.	
282	Заеднички воени аранжмани и мировни сили: приходи од вакви аранжмани.	Заеднички воени аранжмани и мировни сили: расходи од вакви аранжмани.
ДОХОД		
ДОХОД ОД ДЕЛО		
310	Плати и други видови надоместоци: бруто плата на вработени резиденти во странски дипломатски и други претставништва и меѓународни организации; на сезонски работници вработени во странство за извршување работи пократки од 6 месеци; на дневните мигранти на работа во странство.	Плати и други видови надоместоци: бруто плата на вработени нерезиденти во домашни дипломатски и други претставништва во странство; на сезонски работници вработени во Република Македонија за извршување работи пократки од 6 месеци; на дневните мигранти на работа во Република Македонија.

ДОХОД ОД КАПИТАЛ**Доход од вложување во сопственички хартии од вредност, односно удели во капиталот на странското друштво**

330	Дивиденди од странски сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на странското друштво, коишто имаат третман на директна инвестиција на резидентот во странство: трансфер на добивката.	Дивиденди од домашни сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на домашното друштво, коишто имаат третман на директна инвестиција на нерезидент во Република Македонија: трансфер на добивката.
333	Дивиденди од странски сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на странското друштво коишто имаат третман на портфолио инвестиција на резидентот во странство: трансфер на добивката.	Дивиденди од домашни сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на домашното друштво коишто имаат третман на портфолио инвестиција на нерезидентот во Република Македонија: трансфер на добивката.
334	Доход од вложување на резидентите во удели на странски инвестициски фондови.	Доход од вложување на нерезидентите во удели на домашни инвестициски фондови.

Доход од вложување во должнички хартии од вредност

331	Наплатена камата од вложување во странски должнички хартии од вредност.	Платена камата од вложување во домашни должнички хартии од вредност.
-----	---	--

Доход од вложување во други облици на капитал

340	Доход од недвижности во странство.	Доход од недвижности во Република Македонија.
350	Наплатена камата за среднорочни и долгорочни кредити одобрени на нерезиденти, вклучително и камата за финансиски лизинг.	Платена камата за користени среднорочни и долгорочни кредити одобрени од нерезиденти, вклучително и камата за финансиски лизинг.
351	Наплатена камата за краткорочни кредити одобрени на нерезиденти, вклучително и камата на финансиски лизинг.	Платена камата за користени краткорочни кредити одобрени од нерезиденти, вклучително и камата на финансиски лизинг.
352	Наплатена камата на депозити, вклучително и камата на тековни сметки.	Платена камата на депозити, вклучително и камата на тековни сметки.
346	Други трошоци по основ на одобрени кредити на нерезиденти: трошоци за неискористени средства - commitment fee.	Други трошоци по основ на користени кредити од нерезиденти: трошоци за неискористени средства - commitment fee.
353	Наплата на казнена камата.	Платена казнена камата.

ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ		
400	Официјални трансфери: помош и подарок од странски влади и меѓународни организации на државна институција (сектор - држава).	Официјални трансфери: помош и подарок на странски влади и меѓународни организации од државна институција (сектор - држава); придонеси за членство на Република Македонија во меѓународни организации.
404	Даноци од доход и имот, такси, други јавни давачки и камати за нивно ненавремено плаќање. <i>За данок на наследство и на подарок на капитално добро види Капитален трансфер.</i>	Даноци од доход и имот, такси, други јавни давачки и камати за нивно ненавремено плаќање. <i>За данок на наследство и на подарок на капитално добро види Капитален трансфер.</i>
403	Судски и царински депозити, кауции и казни.	Судски и царински депозити, кауции и казни.
441	Поврат на странски даноци платени од резиденти во странство.	Поврат на даноци и други јавни давачки платени од нерезиденти во Република Македонија.
442	Донации во корист на резиденти - регионални центри: бруто вредност на донација.	Пренос на примени донации од страна на резидент - регионален центар на нерезидент - корисник на донацијата.
410	Дознаки од странство: сите дознаки од иселеници и работници кои престојуваат во странство во корист на резиденти - физички лица во Република Македонија.	Дознаки во странство: дознаки на резиденти - физички лица во корист на нерезиденти - физички лица (едностран трансфер).
440	Останати тековни трансфери во корист на резиденти: помош и подарок, награди, наследства, мираз, алиментации, издршки, добивки од игри на среќа, спонзорство на спортски и културни манифестации и сл., придонеси за членство во верски, хуманитарни, научни и културни организации и други видови трансфери.	Останати тековни трансфери во корист на нерезиденти: помош и подарок, награди, наследства, мираз, алиментации, издршки, добивки од игри на среќа, спонзорство на спортски и културни манифестации и сл., придонеси за членство во верски, хуманитарни, научни и културни организации и други видови трансфери.
320	Пензии, инвалиднини и други социјални примања.	Пензии, инвалиднини и други социјални примања.
Б. КАПИТАЛНИ ТРАНСАКЦИИ		
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ		
501	Трансфери од нерезиденти за стекнување опрема и други основни средства за однапред дефинирани инвестициски проекти.	Трансфери кон нерезиденти за опрема и други основни средства за однапред дефинирани инвестициски проекти.
504	Данок на наследство и на подарок на капитално добро.	Данок на наследство и на подарок на капитално добро.
507	Останати капитални трансфери од нерезиденти за надомест при штети непокриени со полиса за осигурување; завештание.	Останати капитални трансфери кон нерезиденти за надомест при штети непокриени со полиса за осигурување; завештание.
502	Трансфери од мигранти и други капитални трансфери: пренос на средства поврзани со миграција на поединци во Република Македонија.	Трансфери на мигранти и други капитални трансфери: пренос на средства поврзани со миграција на поединци од Република Македонија.

503	Пренос помеѓу сметките на физички лица заради промена на статусот од резидент во нерезидент и обратно.	Пренос помеѓу сметките на физички лица заради промена на статусот од резидент во нерезидент и обратно.
СТЕКТУВАЊЕ НЕФИНАНСИСКИ - НЕПРОИЗВОДНИ СРЕДСТВА		
505	Продажба на права на интелектуална сопственост - продажба на франшизи и трговски марки.	Купување права на интелектуална сопственост - купување франшизи и трговски марки.
506	Продажба на недвижности на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и од домашни дипломатски претставништва во странство: <i>За продажбата на недвижности на други нерезиденти види Капитални трансакции - вложување во недвижности.</i>	Купување недвижности на домашни дипломатски претставништва во странство и од странски дипломатски претставништва во Република Македонија: <i>За купување недвижности од други нерезиденти види Капитални трансакции - вложување во недвижности.</i>
ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ		
Вложување на нерезиденти во Република Македонија		
510	Основачки влог, зголемување на основната главнина на друштвото вклучувајќи и нова емисија на акции.	Пренос од остаток на ликвидациона маса.
511	Наплата од продадени акции или удели поседувани од резидент во домашно друштво, на нерезидент: наплатата од нерезидентот ја прима резидентот - сопственик на акцијата/уделот.	Повлекување капитал: плаќање врз основа на продажба на акции и удели поседувани од нерезидент во домашно друштвото. <i>За дивиденди и други платени добивки од учество во капитал види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>
516	Покривање загуба во домашно друштво.	
Вложување на резиденти во странство		
515	Повлекување на капитал: наплати врз основа на продажба на акции и удели поседувани од резидент во странско друштвото, на нерезидент. <i>За дивиденди и други исплатени добивки од учество во капитал види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>	Вложување во акции и удели на странски друштва, како и други облици на зголемување на учеството на резидентот во капиталот на странското друштво.
516		Покривање загуба во претпријатие.
Вложување во недвижности		
518	Продажба на недвижност во Република Македонија на нерезидент согласно со важечките законски прописи. <i>За продажба на недвижности на странски дипломатски претставништва види Капитални трансакции - Продажба на непроизводни, нефинансиски средства.</i>	Купување недвижност во Република Македонија во сопственост на нерезидент согласно со важечките законски прописи. <i>За купување на недвижности на странски дипломатски претставништва види Капитални трансакции - Стекнување непроизводни, нефинансиски средства.</i>

519	Продажба на недвижности во странство во сопственост на резидент согласно со важечките законски прописи.	Купување недвижности во странство во сопственост на резидент согласно со важечките законски прописи.
ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ		
Вложување во сопственички хартии од вредност		
513	Продажба на домашни сопственички хартии од вредност на нерезидент. <i>За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва.</i>	Купување домашни сопственички хартии од вредност во сопственост на нерезидент. <i>За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва.</i>
514	Продажба на странски сопственички хартии од вредност во сопственост на резидент. <i>За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва.</i>	Купување странски сопственички хартии од вредност од нерезидент. <i>За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва.</i>
Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва		
543	Вложување во удели во домашни друштва со учество на нерезидентот во капиталот под 10%.	Повлекување удели во домашни друштва со учество на нерезидентот во капиталот под 10%.
544	Повлекување удели на резидент во капиталот на странско друштво (учество под 10%).	Вложување во удели во странски друштва со учество во капиталот под 10%.
Вложување во должнички хартии од вредност		
520	Продажба на домашни должнички хартии од вредност на нерезидент.	Купување домашни должнички хартии од вредност во сопственост на нерезидент, вклучително и главнина.
521	Продажба на странски должнички хартии од вредност во сопственост на резидент, вклучително и главнина. <i>За камати од вложување во должнички хартии од вредност види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>	Купување странски должнички хартии од вредност на нерезидент. <i>За камати од вложување во должнички хартии од вредност види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>
Вложување во удели на инвестициски фондови		
560	Вложување на нерезиденти во удели на домашен инвестициски фонд.	Повлекување удели на нерезиденти од домашни инвестициски фондови
561	Повлекување удели на резиденти од странски инвестициски фонд.	Вложување на резиденти во удели на странски инвестициски фондови
Вложување во финансиски деривативи		
570	Продажба на нерезиденти на финансиски деривати издадени од резиденти.	Купување од страна на нерезиденти на финансиски деривати издадени од резиденти.
571	Продажба на резиденти на финансиски деривати издадени од нерезиденти.	Купување од страна на резиденти на финансиски деривати издадени од нерезиденти.

ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА**Заеми, кредити и финансиски лизинг**

545	Користење на среднорочни и долгорочни кредити од нерезиденти (над една година).	Отплата на користени среднорочни и долгорочни кредити земени од нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг (над една година) - главнина.*
546	Користење краткорочни кредити од нерезиденти.	Отплата на користени краткорочни кредити земени од нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг - главнина.*
530	Наплата врз основа на дадени среднорочни и долгорочни кредити на нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг - главнина.*	Дадени среднорочни и долгорочни кредити на нерезиденти.
532	Наплата врз основа на дадени краткорочни кредити на нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг - главнина.*	Дадени краткорочни кредити на нерезиденти.
	<i>*За наплата на камата на дадени кредити на нерезиденти, види Тековни трансакции - Доход од капитал</i>	<i>*За плаќање камата за користени кредити одобрени од нерезиденти види - Тековни трансакции - Доход од капитал</i>

ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ВЛОГОВИ

547	Средства на странски банки и други финансиски организации примени во депозит - дознаки (сметка 7085 и 8085).	Повлекување депозит на странски банки и други финансиски организации (сметка 7085 и 8085).
548	Средства на други нерезиденти примени во депозит - дознаки (соодветна сметка од групата 708 и 808).	Повлекување депозит на други нерезиденти - дознаки (соодветна сметка од групата 708 и 808).
549	Полагање ефективни странски пари и чекови на девизни сметки на нерезиденти (соодветна сметка од групата 708).	Подигање ефективни странски пари и чекови на девизни сметки на нерезиденти (соодветна сметка од групата 708).
550	Орочени депозити на нерезиденти (странски банки и други нерезиденти).	Повлечени орочени депозити на нерезиденти (странски банки и други нерезиденти). <i>За камати на депозити кај домашни банки види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>
600	Повлечени орочени депозити кај странски банки. <i>За камати на депозити кај странски банки види Тековни трансакции - Доход од капитал.</i>	Орочени депозити кај странски банки.

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

517	Повлекување домашен капитал вложен во меѓународни финансиски организации.	Вложување домашен капитал во меѓународни финансиски организации
580	Наплата на лоро-гаранција за работи помеѓу резиденти.	Плаќање обврски за наплатена лоро-гаранција за работи помеѓу резиденти.

531	Наплата на побарување врз основа на платени ностро-гаранции за работи помеѓу нерезиденти.	Плаќање врз основа на ностро-гаранции за работи помеѓу нерезиденти.
620	Примени покритија за чекови и акредитиви: примени покритија за лоро-чекови и акредитиви; наплата на чекови испратени во странство.	Чекови пратени на наплата во странство и користење на покритие по лоро-чекови.
590	Купување на побарувања од страна на нерезиденти за работа помеѓу резиденти.	Плаќање за купени побарувања од страна на нерезиденти за работа помеѓу резиденти.
592	Примена наплата за купени побарувања од страна на резиденти за работа помеѓу нерезиденти.	Купување побарувања од страна на резиденти за работа помеѓу нерезиденти.
594	Намалување на побарување од нерезидент по капитални работи (дисконт).	Намалување на обврска кон нерезидент по капитални работи (дисконт).

2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ

430	Откуп на ефективни странски пари и чекови од резиденти - физички лица.	Продажба на ефективни странски пари и чекови на резиденти - физички лица.
420	Полагање ефективни странски пари и чекови на девизни сметки на резиденти - физички лица.	Подигање ефективни странски пари и чекови од девизни сметки на резиденти - физички лица.
421	Положени ефективни странски пари за купување општествен капитал согласно со законите за продажба на општествени станови и деловен простор.	
450	Брз трансфер на пари: полагање ефективни странски пари од резидент овластен за трансфер на пари.	Брз трансфер на пари: подигање ефективни странски пари од резидент овластен за трансфер на пари.
451	Менувачко работење - полагање ефективни странски пари на девизна сметка на резидент - овластен менувач.	Менувачко работење - подигање ефективни странски пари од девизна сметка на резидент - овластен менувач.
610	Продажба на странска стока на нерезиденти во СЦП.	Продажба на странска стока на нерезиденти во СЦП.
670	Пренос од сметките во странство на сметките во државата: пренесени средства од сметка на резиденти кај странски банки на сметки во домашни банки.	Пренос од сметките во државата на сметките во странство: пренесени средства од сметка на резиденти кај домашни банки на сметки во странски банки.
680	Наплата за порамнување на состојбите на евиденциските сметки на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти.	Плаќање за порамнување на состојбите на евиденциските сметки на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти.

621	Полагање и подигање ефективни странски пари во странство: пренос на ефективни странски пари на сметките во странство (на товар на сметката 3100), пренос на ефективни странски пари од странство во Република Македонија (на товар на сметката 300).	Полагање и подигање ефективни странски пари во странство: пренос на ефективни странски пари од странство во Република Македонија (во корист на сметката 3100), пренос на ефективни странски пари на сметките во странство (во корист на сметката 300).
622	Пренос на ефективни странски пари во Република Македонија: пренос на ефективни странски пари помеѓу банки преку собирен центар.	Пренос на ефективни странски пари во Република Македонија: пренос на ефективни странски пари помеѓу банки преку собирен центар.
628	Пренесени ефективни странски пари од купен општествен капитал: пренесени ефективни странски пари од банките во Народната банка.	Пренесени ефективни странски пари од купен општествен капитал: пренесени ефективни странски пари од банките во Народната банка.
623	Пренос на девизи преку сметките во странство помеѓу Народната банка и овластените банки.	Пренос на девизи преку сметките во странство помеѓу Народната банка и овластените банки.
624	Пренос од сметка 3100 на една банка на сметка 3100 на друга банка.	Пренос од сметка 3100 на една банка на сметка 3100 на друга банка.
625	Пренос во рамките на девизните сметки во Република Македонија: преноси од една на друга девизна сметка (кај иста или кај друга банка).	Пренос во рамките на девизните сметки во Република Македонија: преноси од една на друга девизна сметка (кај иста или кај друга банка).
627	Пренос од сметката 3100 на друга сметка 3100 во рамките на една банка.	Пренос од сметката 3100 на друга сметка 3100 во рамките на една банка.
626	Арбитража на девизи: купени девизи во странство (на товар на сметката 3100) во валутата којашто се купува.	Арбитража на девизи: продадени девизи во странство (на корист на сметката 3100) во валутата којашто се продава.
629	Купопродажба на девизи	Купопродажба на девизи
660	Полагање на стари ЕМУ валути - ефективни странски пари во Народната банка заради замена за ЕУР.	Полагање на стари ЕМУ валути - ефективни странски пари во Народната банка заради замена за ЕУР.
690		Пренос на сметки кај странски електронски сервиси: пренос на средства на кориснички сметки на резиденти кај странски електронски сервиси за платежни трансакции за купување стоки и услуги по електронски пат.
691	Пренос од сметки кај странски електронски сервиси: пренос на средства од кориснички сметки на резиденти кај странски електронски сервиси за платежни трансакции на сметки во домашни банки од продадени стоки и услуги по електронски пат.	
703	Привремено одземени ефективни странски пари, вклучително и емства, од резиденти депонирани од надлежна институција.	
726	Продажба на ефективни домашни пари на странска банка.	Купување ефективни домашни пари од странска банка.

899	Пресметковно несовпаѓање (отворени ставки).	Пресметковно несовпаѓање (отворени ставки).
900	Пренос на средства од приливна на исплатна банка.	
910	Прилив за кој банката не располага со податоци за видот на трансакцијата, сметката на корисникот на наплатата или други податоци (документи) согласно со Одлуката за начинот на вршење на платен промет со странство.	
911	Прилив за кој банката не располага со информации за налогодавачот - нерезидент или за корисникот на наплатата.	